

Претставникот на семејствата на загинатите бранители во 2001 година, Спасе Илиевски вели: "Ние сме една непријатна тема, која најчесто не сакаат да ја дискутираат".

■ Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

изградба. Да беше пирамида досега ќе ја изградеа. Најчесто на нашите барања не се одговара никако или доколку се одговори тие работи се одложуваат до бескрај, така што на крај повторно се се заборава".

покрената уште во 2002 година, но сè уште се наоѓа во Комисијата за култура во Собранието на Република Македонија и нема никаков одговор. Ќе продолжиме со барањето за изградба на споменик, но сега ќе одиме преку институциите на системот на градот Скопје", вели Илиевски.

Семејствата сакаат тоа да

ЗОШТО СЕ ЗАБОРАВААТ ПОТОМЦИТЕ НА ЗАГИНАТИТЕ БРАНИТЕЛИ?

Четири години по воениот конфликт, 78 семејства на загинатите бранители на безбедносните сили на Македонија живеат во тага и во болка по најблиските. 400 ранети лица во воениот конфликт во 2001 година целиот свој живот ќе чувствуваат трауми. Но, сè уште не е расчистено прашањето што точно тогаш ни се случи. Тие загинаа за татковината, но жално е тоа што денес државава и не покажува некоја посебна грижа кон нивните семејства. Ако сами не вложеа напор и не трчаа од една до друга институција, речиси ќе им се случеше и тоа да останат на "улица".

Претставникот на семејствата на загинатите, претседателот на Здружението "Херои на Македонија", Спасе Илиевски, вели:

"Институциите на системот не беа доволно ангажирани. Од нашата страна (семејствата и Здружението), имаше голем број иницијативи. Очекувавме државата да покаже поголем интерес за нас, а не ние да тропаме на сите нејзини врати, при

што повеќето од нив ни беа затворани. Благодарение на тоа, голем број од правата на семејствата на загинатите припадници-бранители од 2001 година се остварени".

Всушност, со Законот за посебните права на семејствата на припадниците на безбедносните сили, секое семејство на загинат во воениот конфликт во 2001 година има право на станбено решение (ако претходно нема обезбедено стан), школување на децата, потоа ослободување од партиципација на факултетите, добивање стипендија, имаат предност при сместување во студентските домови... Со Законот се регулира и вработувањето, односно еден член од семејството на загинатиот треба да се вработи. Исто така, регулирана е и семејната инвазивност.

"Сепак - потенцира Илиевски - најмногу им забележуваме на државните институции поради нивната бавност. Станбениот објект во населбата Лисиче - Скопје за кој семејствата на загинатите имаат добиено станбени решенија, четири години е во

АДАПТИРАЊЕ

И покрај тоа што веќе неколку години се зборува за изградба на споменик на загинатите припадници на безбедносните сили, тој никако да ја доживее светлината на денот.

"Ваква иницијатива беше

биде обелиск - грандиозен објект, како и да биде лоциран во центарот на Скопје, на кој од едната страна ќе пишува дека тоа е споменик на загинатите припадници на безбедносните сили во 2001 година, а од другата страна да бидат запишани имињата на сите загинати. Во ид-



СПАСЕ ИЛИЕВСКИ



ЗАГИНАТИТЕ БРАНИТЕЛИ (МВР И АРМ) ВО 2001 ГОДИНА

нина ќе се одреди и ден за панихида на загиналите, најверојатно тоа ќе биде 9 мај - Ден на победата над фашизмот.

Никој од државата не ги посетил семејствата и поради тоа тие се незадоволни од ваквата инфериорност.

"Со претседателот на државава не сме имале ниту една средба, со премиерот случајно се сретнавме еднаш на денот на полицијата. Му испративме барање за средба, но ништо од тоа. Нема одговор ниту од министерот за одбрана Јован Манасиевски. Ние сме една непријатна тема, која најчесто не сакаат да ја дискутираат и гледаат што побрзо да поминат покрај неа", коментира Илиевски.

Проблемите со кои се соочуваат децата на загиналите припадници на безбедносните сили на Македонија (МВР и АРМ) се многубројни. Мајката е оставена сама на себе. Децата се соочуваат и

со тешкотии околу адаптирањето во општествениот живот. Тешко е кога ќе се изгуби родител. Здружението размислува да организира семинар на кој социолози, психијатри ќе одржуваат предавања за тоа како децата да се адаптираат и полесно да ја пребродат кризата. Според возраста децата ќе бидат поделени во работни групи.

ПРОБЛЕМИ

Во изминативе две години најголем проблем во функционирањето на Здружението "Херои на Македонија" се финансиите. Нема прилив на средства, салдото не е променето две години, но се трудат да ги поправат работите. Кога станува збор за активностите на Здружението, Илиевски посочува дека тоа најчесто се сезонски активности.

"Тоа е периодот пред и по

Нова година, кога организираме средби на децата на загиналите бранители и им се даваат пакетчиња. Исто така, годинава децата на загиналите припадници од МВР и од АРМ ќе одат на летен одмор. Ние веќе имаме соработка со децата на загиналите од Србија и Црна Гора, чии деца во февруари беа однесени на Пелистер, каде што се дружеа заедно со децата на нашите загинаци. Планирана е ваква посета на Србија и Црна Гора на нашите деца. Сè ова го организира детската амбасада во Прилеп, а покровител е претседателот на РМ. Но, тоа е единственото нешто што е направено, иако државата имаше цел список на проекти за ние да се дружиме. Многу ветуваат, прават проекти, дури имаше идеја да се организира ден на сопругите на загинаците, но од тоа ништо", вели Илиевски.

Здружението опстојува бла-

годарение на Домот на АРМ, кој им отстапил канцеларија без надоместок и телефон со ограничен број импулси без надоместок. Сепак, контактираат со членовите на работното претседателство, организираат седници, се трудат да ги поправат работите, но моментно состојбите се такви какви што се.

Спасе Илиевски е син на загинатиот Боге Илиевски, Челопек - Тетово, кој настрада во хотелот "Бриони" (на 26.8. 2001 година терористите прво со жица ги врзале двајцата вработени во мотелот, Боге Илиевски и Светислав Трпковски, на нивниот појас го врзале експлозивот и целиот објект и нивните тела буквално ги кренале во воздух).

Случајот "Бриони" не е разрешен и е еден од најголемите трнови кои ѝ бодат очи на оваа Влада. Всушност, ништо од 2001 година не е расветлено. Нема ништо ниту од иницијативата за изградба на споменик - белег на подмолно убиените луѓе во хотелот "Бриони".